



Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката (Службен весник бр.134/2007), Комерцијална банка АД Скопје објавува:

**ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ**  
со состојба 31.12.2015 година  
објавен на 13.05.2016 година

**СОДРЖИНА:**

1. Податоци за Банката
  - 1.1. Податоци за банкарска група
2. Податоци за акционерската структура на Банката
  - акционери со квалификувано учество и
  - вкупен број на акционери без квалификувано учество
3. Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на Банката
4. Податоци за процесот на управување со ризиците

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА		Точка 8
<b>1. Назив</b> <b>Седиште</b> <b>Единствен матичен број</b>	Комерцијална банка АД Скопје Орце Николов бр.3, 1000 Скопје 4065573	
<b>2. Организациона структура</b>	<b>Организациона структура</b>	
<b>3. Број на вработени</b>	1080	
<b>4. Преглед на финансиски активности кои Банката може да ги врши согласно дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРМ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прибирање депозити и други повратни извори на средства;</li><li>• Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;</li><li>• Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;</li><li>• Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);</li><li>• Издавање електронски пари, доколку е уредено со посебен закон;</li><li>• Финансиски лизинг;</li><li>• Менувачки работи;</li><li>• Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;</li><li>• Брз трансфер на пари;</li><li>• Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;</li><li>• Изнајмување сефови, остава и депо;</li><li>• Тргување со инструменти на пазарот на пари;</li><li>• Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;</li><li>• Тргување со хартии од вредност;</li><li>• Тргување со финансиски деривати;</li><li>• Управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;</li><li>• Давање услуги на чување имот на инвестициски и пензиски фондови;</li><li>• Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;</li><li>• Чување на хартии од вредност за клиенти;</li></ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица;</li> <li>• Продажба на полиси за осигурување;</li> <li>• Посредување во склучување договори за кредити и заеми;</li> <li>• Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;</li> <li>• Економско–финансиски консалтинг;</li> <li>• Продажба на удели во инвестициски фондови и</li> <li>• Други финансиски активности утврдени со закон што може да ги врши банка.</li> </ul> <p><b>Решение од Гувернерот на НБРМ бр. 2064, бр. 5791 и бр.15815</b></p>
<p><b>5. Преглед на финансиски активности кои Банката ги врши во моментот</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прибирање депозити и други повратни извори на средства;</li> <li>• Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;</li> <li>• Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);</li> <li>• Менувачки работи;</li> <li>• Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;</li> <li>• Брз трансфер на пари;</li> <li>• Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;</li> <li>• Изнајмување сефови, остава и депо;</li> <li>• Тргување со инструменти на пазарот на пари;</li> <li>• Тргување со девизни средства;</li> <li>• Тргување со хартии од вредност;</li> <li>• Давање услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови;</li> <li>• Чување на хартии од вредност за клиенти;</li> <li>• Посредување во продажба на полиси за осигурување;</li> <li>• Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;</li> <li>• Други финансиски активности утврдени со закон што може да ги врши банка.</li> </ul>
<p><b>6. Преглед на финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста</b></p>	<p>НЕМА</p>

**1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА ГРУПА Точка 9**

<p>алинеја 3 <b>Учество на Банката во вкупниот број акции и во акциите со право на глас во секој член на банкарската група</b></p>	<p><b>КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ</b> Бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје, РМ Претежна дејност: Управување со пензиски фондови</p> <p>Учество во вкупниот број акции: <b>49%</b> Учество во вкупниот број акции со право на глас: <b>49%</b></p> <p><b>КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ</b> Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000 Скопје, РМ Претежна дејност: Управување со инвестициони фондови</p> <p>Учество во вкупниот број акции: <b>64,29%</b> Учество во вкупниот број акции со право на глас: <b>64,29%</b></p>
--	---



## 2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

Точка 11

1. Назив, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите правни лица со квалификувано учество

1. East Capital Explorer Investments AB  
Box 7214, 103 88 Stockholm, Sweden  
Приватна компанија со ограничена одговорност  
Претежна дејност: управување со средства специјализирани за финансиските пазари во Источна Европа
  - Учество во вкупниот број издадени акции: 10,00%,
  - Учество во вкупниот број акции со право на глас: 10,167%
2. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)  
One Exchange Square EC2A 2JN, London, GB  
Меѓународна финансиска институција
  - Учество во вкупниот број издадени акции: 5,245%
  - Учество во вкупниот број акции со право на глас: 5,333%

2. Име и презиме, адреса и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите физички лица со квалификувано учество

НЕМА

Т.11 став 2  
Вкупен број и вкупно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционери кои немаат квалификувано учество во Банката

Број на акционери – физички лица кои немаат квалификувано учество во Банката: 4.735

Учество на акционери – физички лица во вкупниот број акции издадени од Банката: 37,745%

Учество на акционери – физички лица во вкупниот број издадени акции со право на глас: 38,373%

Број на акционери – правни лица кои немаат квалификувано учество во Банката: 369<sup>1</sup>

Учество на акционери – правни лица во вкупниот број акции издадени од Банката: 47,010%

Учество на акционери – правни лица во вкупниот број издадени акции со право на глас: 46,127%

## 3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА

Точка 12

1. Износот на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар

2.279.067.000,00 денари

2. Број на акции од секој род и класа и номинален износ на акциите

Обични акции: 2.279.067  
Номинална вредност по акција: 1.000,00 денари

<sup>1</sup>На денот на Извештајот во акционерската структура на Банката се евидентирани 3 (три) збирни сметки на кои согласно ЗХВ се водат акции на Банката за сметка на поединечен клиент или повеќе клиенти нерезиденти на банката чувар на хартии од вредност на чие име е отворена сметката.



3. Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствените средства	<b><u>ОПИС НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА</u></b>
4. Износ и компоненти на основниот капитал, утврден согласно со Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	<b><u>ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА БАНКАТА</u></b>
5. Износ и компоненти на дополнителниот капитал, како и нивниот износ кој, согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, може да биде дел од сопствените средства на Банката	<b><u>Банката со состојба 31.12.2015 година не располага со дополнителен капитал.</u></b>
6. Видот на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ	<p>Одбитните ставки од основниот капитал се однесуваат на нематеријални средства: лиценци, патенти и други нематеријални средства во висина од <b>0,9 милиони денари.</b></p> <p>Одбитните ставки од основниот и дополнителниот капитал кои претставуваат директни вложувања на Банката во капиталот на финансиски институции и друштва за управување со пензиски фондови, се во вкупен износ од <b>238,2 милиони денари.</b></p>
7. Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватноста на капиталот	<b><u>ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКАТА НА АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ</u></b>
8. Висината на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на капиталот, прикажан одделно за билансните и вонбилансните ставки	<p>Вкупниот капитал потребен за покривање на кредитниот ризик изнесува <b>4.731,0 милиони денари.</b></p> <p>Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик за билансните ставки изнесува <b>4.225,3 милиони денари.</b></p> <p>Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик за вонбилансните ставки изнесува <b>505,7 милиони денари.</b></p>
9. Висината на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	<b>39,4 милиони денари</b>
10. Висината на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Заклучно со 31.12.2015 година, Банката не го надминува ограничувањето по точка 30 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватност на капиталот (Сл. весник бр. 47/2012), така што Банката не е должна да располага со капитал потребен за покривање пазарни ризици.
11. Висината на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	/
12. Висината на капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	/
13. Висината на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	<b>603,6 милиони денари</b>



14. Висината на капиталот потребен за покривање на други ризици доколку Банката по сопствена оцена утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици или доколку НБРМ утврдила дополнителен износ на потребен капитал заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги извршува Банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности

/

#### 4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ

##### 4.1. Податоци во согласност со целите и политиките за управување со ризици

Точка 13

###### 1. Стратегии и процеси на управување со секој поединечен ризик

Надзорниот одбор на Банката има донесено Стратегија за управување со ризиците на Комерцијална банка АД Скопје и истата се однесува на сите видови ризици кои, согласно природата, големината и сложеноста на финансиските активности, се дел од системот за управување со ризиците на Банката кој вклучува:

- интерни акти за управување со ризиците,
- соодветна организациска поставеност на управувањето со ризиците и
- процес на утврдување на интерниот капитал на Банката.

###### 1.1 Кредитен ризик, вклучувајќи го и ризикот на земјата

###### 1.2. Ликвидносен ризик

###### 1.3. Валутен ризик

###### 1.4. Пазарен ризик

###### 1.5. Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности

###### 1.6. Ризик од концентрација на изложеноста на Банката

###### 1.7. Оперативен ризик, вклучувајќи го и правниот ризик

###### 1.8. Репутациски ризик

###### 1.9. Стратегиски ризик

###### 2. Структура и организација на функцијата на управување со ризици

###### 2.1. Кредитен ризик, вклучувајќи го и ризикот на земјата

###### 2.2. Ликвидносен ризик

###### 2.3. Валутен ризик

###### 2.4. Пазарен ризик

###### 2.5. Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности



	<p><u>2.6. Ризик од концентрација на изложеноста на Банката</u></p> <p><u>2.7. Оперативен ризик, вклучувајќи го и правниот ризик</u></p> <p><u>2.8. Репутациски ризик</u></p> <p><u>2.9. Стратегиски ризик</u></p>
<p>3. Структура на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно известување</p>	<p><u>3.1. Кредитен ризик, вклучувајќи го и ризикот на земјата</u></p> <p><u>3.2. Ликвидносен ризик</u></p> <p><u>3.3. Валутен ризик</u></p> <p><u>3.4. Пазарен ризик</u></p> <p><u>3.5. Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности</u></p> <p><u>3.6. Ризик од концентрација на изложеноста на Банката</u></p> <p><u>3.7. Оперативен ризик, вклучувајќи го и правниот ризик</u></p> <p><u>3.8. Репутациски ризик</u></p> <p><u>3.9. Стратегиски ризик</u></p>
<p>4. Политики за заштита и намалување на ризикот и процедури за следење на ефикасноста на извршувањето на овие политики</p>	<p><u>4.1. Кредитен ризик, вклучувајќи го и ризикот на земјата</u></p> <p><u>4.2. Ликвидносен ризик</u></p> <p><u>4.3. Валутен ризик</u></p> <p><u>4.4. Пазарен ризик</u></p> <p><u>4.5. Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности</u></p> <p><u>4.6. Ризик од концентрација на изложеноста на Банката</u></p> <p><u>4.7. Оперативен ризик, вклучувајќи го и правниот ризик</u></p> <p><u>4.8. Репутациски ризик</u></p> <p><u>4.9. Стратегиски ризик</u></p>
<p><b>4.2. Податоци во однос на управувањето со кредитниот ризик</b> <span style="float: right;">Точка 14</span></p>	
<p>1. Опис на политиката за вршење исправка на вредност и за издвојување посебна резерва</p>	<p>Политиката и постапки за оштетување на финансиски инструменти на Комерцијална банка АД Скопје се однесува на дефинирање на изложеностите кои подлежат на оштетување, пресметување на износот на исправка на вредност на активните билансни побарувања, односно посебна резерва на активните вонбилансни побарувања согласно МСФИ и МСС и законската регулатива на НБРМ.</p> <p>Во Политиката и постапки за оштетување на финансиските инструменти на Банката се опфатени:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– критериумите за класификација на кредитните изложености (објективните докази за оштетување, односно општите индикатори кои се користат при утврдување на загуба поради оштетување врз основа на кредитен ризик),</li></ul>



	<p>– категории на ризик за класификација на кредитните изложености и проценти за оштетување на изложеноста во зависност од определената ризична категорија и постапката за пресметка на исправка на вредност/поседна резерва преку соодветните формули за оштетување.</p>		
<b>2. Износ на изложеноста на кредитен ризик, пред и по извршената исправка на вредност, односно по издвоената посебна резерва</b>	<p>Изложеноста на кредитен ризик пред извршена исправка, со состојба на 31.12.2015 година, изнесува 111.858,2 милиони денари.</p> <p>Исправката на вредност/поседна резерва, со состојба на 31.12.2015 година, изнесува 12.600,0 милиони денари.</p> <p>Изложеност на кредитен ризик по извршена исправка, со состојба на 31.12.2015 година, изнесува 99.258,2 милиони денари.</p>		
<b>3. Просечната изложеност на кредитен ризик за периодот за кој се објавува и изложеноста по одделни категории на ризик</b>	<p>Коефициентот на ризичност со состојба на 31.12.2015 година изнесува 10,70%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Изложеност на кредитен ризик во А ризична категорија изнесува 93.127,1 милиони денари,</li> <li>– Изложеност на кредитен ризик во Б ризична категорија изнесува 3.962,9 милиони денари,</li> <li>– Изложеност на кредитен ризик во В ризична категорија изнесува 3.373,8 милиони денари,</li> <li>– Изложеност на кредитен ризик во Г ризична категорија изнесува 1.098,5 милиони денари,</li> <li>– Изложеност на кредитен ризик во Д ризична категорија изнесува 10.295,9 милиони денари.</li> </ul>		
<b>4. Износ на достасаните кредити</b>	<p>Доспеаниот износ по главен долг изнесува 13.066,7 милиони денари.</p>		
<b>5. Износот на изложеностите на кредитен ризик за кои е извршена исправка на вредност, односно е издвоена посебна резерва</b>	<p>Изложеноста на кредитен ризик која подлежи на оштетување и за која е извршена исправка на вредност/поседна резерва изнесува 63.420,6 милиони денари.</p>		
<b>6. Географска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик</b>	(во милиони денари)		
	- Република Македонија	79.915,5	80,51%
	- Земји членки на ЕУ	13.679,4	13,78%
	- Европа (останато)	3.886,0	3,92%
	- Земји членки на OECD (без европските земји-членки на OECD)	1.777,3	1,79%
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>99.258,2</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Секторска дистрибуција на изложеност на кредитен ризик</b>	(во милиони денари)		
	<b>1. РЕЗИДЕНТИ</b>	79.915,5	80,51%
	Банки	10.281,2	10,36%
	Др. финансиски институции	92,6	0,09%
	Нефинансиски институции	45.143,3	45,48%
	Домаќинства	15.665,3	15,78%
	Држава	8.687,5	8,75%
	Непрофитни инст. кои им служат на домаќинствата	45,6	0,05%
	<b>2. НЕРЕЗИДЕНТИ</b>	19.342,7	19,49%
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>99.258,2</b>	<b>100,00%</b>





**8. Резидуална договорна рочна структура на изложеноста на кредитен ризик**

Изложеноста на кредитен ризик со рок на достасување до 1 година изнесува 66,6% од вкупното кредитно портфолио на Банката.

Изложеноста на кредитен ризик со рок на достасување над 1 година изнесува 33,4% од вкупното кредитно портфолио на Банката.

**9. Структура на изложеност на кредитен ризик по дејности**

(во милиони денари)

1. Финансиски дејности и дејности на осигурување	28.639,9	28,85%
2. Физички лица	15.624,3	15,74%
3. Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата	12.906,1	13,00%
4. Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	8.651,1	8,72%
5. Градежништво	7.500,4	7,56%
6. Производство на метали, машини, алати и опрема	4.427,5	4,46%
7. Прехранбена индустрија	3.931,6	3,96%
8. Транспорт и складирање	2.544,1	2,56%
9. Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	2.181,6	2,20%
10. Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	2.128,9	2,14%
11. Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	1.191,1	1,20%
12. Нерезиденти	1.381,7	1,39%
13. Дејности во врска со недвижен имот	1.992,9	2,01%
14. Дејности на здравствена и социјална заштита	1.048,5	1,06%
15. Земјоделство, шумарство и рибарство	1.020,8	1,03%
16. Останата преработувачка индустрија	619,1	0,62%
17. Информации и комуникации	615,1	0,62%
18. Стручни, научни и технички дејности	543,5	0,55%
19. Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	528,3	0,53%
20. Образование	462,0	0,47%
21. Рударство и вадење камен	444,2	0,45%
22. Административни и помошни услужни дејности	439,0	0,44%
23. Уметност, забава и рекреација	179,0	0,18%
24. Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад	167,5	0,17%
25. Други услужни дејности	48,9	0,05%
26. Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци поединци	41,1	0,04%
<b>Вкупно</b>	<b>99.258,2</b>	<b>100,00%</b>

**Податоци за најголемата изложеност кон дејности:**

Финансиско посредување:	(во милиони денари)
а) Износ на достасани кредити	0
б) Износ на изложеност за која е извршена исправка на вредност	416,5
в) Износ на извршена исправка на вредност	329,9





		(во милиони денари)
<b>10. Износ на реструктурирани побарувања, согласно со Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасани а ненаплатени побарувања на банките</b>	1. Реструктурирани побарувања	
	- Изложеност	3.424,1
	- Исправка на вредност	1.016,5
	2. Пролонгирани побарувања	
	- Изложеност	11.005,7
	- Исправка на вредност	1.570,8
<b>11. Движење на исправката на вредност/посебна резерва во текот на периодот за кој се објавува</b>	(во милиони денари)	
	<i>Почетна состојба 01.01.2015 г.</i>	10.851,8
	Дополнителна исправка на вредност	4.303,0
	Ослободување на исправката на вредност	(2.603,4)
	Ефект од курсни разлики	21,7
	Отпишани побарувања	(54,5)
Преземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	81,4	
<i>Крајна состојба 31.12.2015 г.</i>	12.600,0	

#### 4.3. Податоци во однос на управувањето со пазарниот ризик

Точка 15

		(во милиони денари)
<b>а) Структура на портфолиото за тргување</b>	1. Сопственички инструменти	354
	2. Должнички инструменти	15
	<b>ВКУПНО:</b>	369
<b>б) Политики кои Банката ги применува за распоредување на одредена позиција во портфолиото за тргување или во портфолиото на банкарски активности</b>	<p>При распоредување на финансискиот инструмент во портфолиото за тргување или во портфолиото на банкарски активности, Банката постапува во согласност со одредбите содржани во Политиката за инвестирање во хартии од вредност и Сметководствената политика на Комерцијална банка АД Скопје. Вложувањата во хартии од вредност кои Банката ги стекнува за да оствари приход од нивната продажба на краток рок, или да оствари приход како резултат на настанатите или очекуваните краткорочни промени во цените на пазарот, ги класифицира во портфолио за тргување, додека вложувањата со фиксни или определени плаќања и со фиксно достасување за кои Банката има намера и можност да ги чува до достасаност, или за кои не е позната намерата при купувањето, односно може да се предмет на продажба или може да ги чува до нивно достасување, Банката ги класифицира во портфолиото на банкарски активности.</p>	

#### 4.4. Податоци во однос на управувањето со оперативниот ризик

Точка 16

**Пристап кој го користи Банката за пресметка на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик**

Во согласност со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот донесена од страна на Народната банка на Република Македонија, Банката за пресметка на капитал потребен за покривање на оперативен ризик го користи стандардизираниот пристап.

#### 4.5. Податоци во однос на управувањето со ризикот кој произлегува од капиталните вложувања кои не се дел од портфолиото за тргување

Точка 17

**1. Краток опис на стратегијата на Банката за стекнување капитални делови во други правни лица**

Комерцијална банка АД Скопје настојува да стекнува капитални делови само во финансиски друштва поврзани со вршењето на нејзината дејност и истите ги класифицира како расположливи за продажба.



<b>2. Краток опис на политиката на Банката за сметководствено вреднување на капиталните вложувања</b>	Вложувањата во сопственички хартии од вредност расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок на вложувањата за коишто не постои активен пазар и котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, а во кој случај се мерат по набавна вредност.										
<b>3. Износ на капитални вложувања и нивна класификација според видот</b>	67,6 милиони денари се класифицирани во некотирани сопственички инструменти за кои не постои активен пазар.										
<b>4. Секторска структура на капиталните вложувања</b>	(во милиони денари)  <table><tr><td>- Банки</td><td>0</td></tr><tr><td>- Други финансиски институции</td><td>63,1</td></tr><tr><td>- Нефинансиски институции</td><td>2,6</td></tr><tr><td>- Нерезиденти</td><td>1,9</td></tr><tr><td><b>ВКУПНО:</b></td><td><b>67,6</b></td></tr></table>	- Банки	0	- Други финансиски институции	63,1	- Нефинансиски институции	2,6	- Нерезиденти	1,9	<b>ВКУПНО:</b>	<b>67,6</b>
- Банки	0										
- Други финансиски институции	63,1										
- Нефинансиски институции	2,6										
- Нерезиденти	1,9										
<b>ВКУПНО:</b>	<b>67,6</b>										
<b>5. Кумулативен износ на реализирани добивки (загуби) кои произлегуваат од отуѓувањето на вложувањата во текот на извештајниот период</b>	Во текот на 2015 година Банката не отуѓила вложување.										
<b>6. Вкупен износ на нереализирани добивки (загуби) од капиталните вложувања</b>	Банката остварила нето нереализирана добивка од курсни разлики во вкупен износ од 55 илјади денари по основ на вложувања во странски финансиски друштва.										